

1	Наслов на наставниот предмет	ДИДАКТИКА НА МАТЕМАТИКАТА СО ХОСПИТАЦИИ							
2	Код	M7E1-ХТ1							
3	Студиска програма	Наставна математика							
4	Организатор на студиската програма	Институт за математика							
5	Степен	Прв циклус академски студии							
6	Академска година/семестар	Права/ 7	7	Број на ЕКТС кредити	6				
8	Наставник	Д-р Валентина Готовска, доцент							
9	Предуслови за запишување на предметот	Множества и логика, Алгебарски структури, Геометрија							
10	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со програмата по математика во средното образование и методските пристапи за изучување на поимите во математиката кои се воведуваат во прв, втор, трет и четврти клас; да научат да ја планираат наставата и наставниот час, да можат успешно да комбинираат наставни методи, форми и стратегии; да се оспособат да го оценуваат знаењето на учениците, што ќе резултира со успешно спроведување на воспитно-образовната дејност.</p>								
11	<p>Содржина на предметот: Предмет на дидактиката на математиката. Методологија на дидактиката на математиката. Цели на наставата по математика. Развојот на математиката како наука. Математиката како наставен предмет. Научни методи во математиката и во нејзиното предавање: набљудување и обид, споредба, анализа и синтеза, обопштување, систематизација, апстракција, идукција, дедукција, аналогија. Принципи, методи и форми во наставата по математика: наставен процес, дидактички принципи, наставни методи и избор и комбинирање на наставните методи. Организација на наставата: наставен час и видови наставни часови, годишно и тематско планирање на наставата, подготовкa на наставникот за наставен час, самостојна и домашна работа на учениците, проверување и оценување на знаењата, факултативни занимања и вонкласна работа на наставникот, нагледни средства. Наставната практика на идниот наставник по математика: цели и организација на наставно-педагошката практика, задачи на студентот-практикант во текот на хоспитациите, препораки за подготовкa, спроведување и анализа на наставниот час, задачи за домашни и семинарски работи.</p>								
12	Метод на учење: активно следење на предавањата и вежбите, усвојување на материјалот преку домашни и семинарски работи, самостојно решавање задачи и посета на часовите за хоспитации.								
13	Вкупен расположлив фонд на време	180 часа							
14	Распределба на расположливото време	седмично: 2 часа предавања, 1 час аудиториски вежби, 2 часа за хоспитации							
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часа					
		15.2	Вежби (аудиториски+хоспитации)	45 часа					
16	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	15 часа					
		16.2	Самостојни задачи	45 часа					
		16.3	Домашно учење	45 часа					
	Начини на оценување								

17	17.1	Тестови			50 бода					
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			Бодови за 17.3					
	17.3	Активност и учество			10 бода					
	17.4	Завршен испит			40 бода					
18	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		до 49 бода	5 (пет) (F)						
			Од 50 бода до 60 бода	6 (шест) (E)						
			од 61 -70 бода до бода	7 (седум) (D)						
			од 71 бода до 80 бода	8 (осум) (C)						
			од 81 бода до 90 бода	9 (девет) (B)						
			од 91 бода до 100 бода	10 (десет) (A)						
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Услов за потпис: Положен тест за наставна практика. Услов за завршен испит: 50% од поените освоени на тестовите.							
20	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски							
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкетни прашалници							
22	Литература									
	Задолжителна литература									
	22.1	ред.бр.	Автор	Наслов	Издавач					
		1.	Наум Целакоски	Дидактика на математиката	Нумерус					
		2.	Маргита Павлековик	Методика на наставата по математика со информатика	Елемент, Загреб					
	22.2	Дополнителна литература								
		ред.бр.	Автор	Наслов	Издавач					
		Збирки задачи по математика од прва до четврта година средно образование.								